



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 054
Централа: 02 3289 054
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk



Датум: 10 јануари 2017

СООПШТЕНИЕ

Забрзано се одвива реализацијата на проектите од фармацевтската дејност

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе овозможи лековите „клексан“ и „фраксипарин“, антикоагуланси кои се на болничка листа и редовно се рефундираат, да бидат на рецепт, тримесечна терапија за хроничните болни лица и локатор на најблиска аптека и здравствени установи кои имаат склучено Договор со Фондот.



Ова се проектите од фармацевтската дејност кои денеска на состанок ги разгледаа директорите на ФЗОМ, Сашо Стефаноски и Орхан Рамадани, заедно со претседателот на Фармацевтската комора на Македонија, Бистра Ангеловска и стручните служби на двете институции.

- Нашата политика е да бидеме транспарентни и координирани, синхронизирани со сите еснафски здруженија и со сите оние кои можат да ни помогнат во реализација на одредени наши замисли и проекти и во нив да бидат вклучени сите релевантни стручни лица од сите комори. Потребно е дојдеме до издржани решенија кои ќе значат нивно реално спроведување на терен и подобрување на условите и унапредување на правата за здравствена заштита на осигурениците, изјави Стефаноски.

Посочи дека со Фармацевтската комора разговараат за повеќе проекти кои ќе бидат од исклучително значење за нивните осигуреници, а тоа ќе значи зголемена достапност за лекови до секој осигуреник и добивање поголемо право на нивниот осигуреник во фармацевтскиот дел. Во врска со проектот за тримесечна терапија за хронично болни пациенти истакна дека ќе разменат мислења кое е најдоброто решение и методологија за негово спроведување, а да се рефлектира добро за осигурениците и аптеките.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 054
Централа.: 02 3289 054
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk



- Ќе ги развиваме потребните критериуми, ќе размислуваме како најбрзо да го имплементираме овој проект и да го исполниме нашето ветување и можеби на крајот на првиот квартал во 2017 година, овој проект да биде оперативен и нашите осигуреници да ги користат неговите



поволности. Вториот проект е поврзан со делот на ИТ секторот, а тоа ќе значи олеснување на пребарување на јавни и приватни здравствени установи особено аптеки кои имаат склучено договор со Фондот, рече Стефаноски.

Потенцира дека планираат за сите корисници на смартфони да креираат една апликација која ќе им биде од корист, затоа што ќе може преку нивниот телефон да ја утврдат најблиската аптека до нивната позиција или место на живеење, која аптека е отворена, дежурна итн.

Појасни дека тоа за што денеска разговараат е во насока на унапредување на правата на нивните осигуреници, а ќе отворат и теми кои ќе значат унапредување на меѓусебната соработка меѓу Фондот и Фармацевтската комора, која е на исклучително високо ниво. Директорот на ФЗОМ, Орхан Рамадани рече дека за лекот „клексан“ во 2015 година со рефундација се исплатени околу 10 милиони денари. - Сега сметаме дека ќе можеме да најдеме модус и да може пациентите да го подигнат со рецепт во аптека, додаде Рамадани.

Проф.Ангеловска рече дека даваат поддршка на проектите кои Фондот ги поставува како целни проекти за подобрување на снабдувањето и сакаат да се подобрат и условите на работење во аптеките односно разговараат и за оние проблеми и забелешки кои ги даваат нивните членови во однос на потребите на вработените во аптеките.